

Од: **Нова ТВ** мај 27, 2016-2:13 pm

ЗНМ за Телма: Смеслена стратегија за ослободување од искусни новинари

[G+SHARE](#)[PIN](#)[TWEET](#)[fSHARE](#)

Здружение на новинарите на Македонија

Здружението на новинарите на Македонија изразува загриженост за последните случувања во Телевизија Телма.

-Бркањето на 12 искусни и познати новинари претставува сериозно кршење на социјалните права на новинарите и понатамошно влошување на состојбата со слободата на медиумите.

Тврдењата на менаџментот на телевизиската дека укинувањето на работни места се прави поради лошата економска состојба на

компанијата се неуверливи. Компанија која има проблем со загуби и превработеност не вработува нови новинари, а потоа ги отпушта оние кои претходно по десетина години работеле таму.

Дополнително, нејасно е кои биле критериуми по кои се водел менаџментот кога ги укинул работните места. Уценувањето на новинарите да прифатат намалување на платите ако сакаат да останат на работа е мобинг, кој се казнува со закон.

Поради тоа сметаме дека последните случувањата во Телма се смислена стратегија на менаџментот да ја исчисти информативната редакција од искусни и критички новинари.

Слично чистење на информативните редакции претходно имаше и во други електронски и печатени медиуми откако беше променета нивната сопственичката структура и менаџмент. Намерата на сопствениците на медиумите и на новите уредништва, е да ги обезличат и да ги онеспособат медиумите да ги истражуваат сериозно злоупотребите на власта.

Убедени сме дека браќањето од работа на искусни и професионални новинари ќе ја осиромашува медиумската содржина и медиумскиот плурализам. Затоа, го повикуваме менаџментот на Телма да се откаже од намерата за браќање или намалување на плати на новинари и да бара други решенија за евентуалните проблеми на компанијата, се вели во соопштението од ЗНМ.

f SHARE

TWEET

PIN

+ SHARE

[Претходна статија](#)


[Следна статија](#)



Novatv Web
42.730 допаѓања


Ми се допаѓа страницата

Биди прв/а од твоите пријатели ова



Novatv Web
Токму сега

Еден од посетителите на [Матин](#) неколкупати изминат патил покани за средба и друштвена мрежа за хомо



Убиецот од Орланд

NOVATV.MK

Ми се допаѓа

Комент



Novatv Web споделе
пред 32 минути



Професорски плен

NOVATV.MK